

Елмази предизвика сериозен политички потрес, кој почна на релација власт-опозиција, но подоцна се префрли и на ниво власт-власт! Заменик-министерот за внатрешни работи, кој својата интерпелација во Собранието ја заслужи клоцајќи пратеник на ДУИ, за време на таканаречените "бомбашки пратенички денови", по сè изгледа, беше иницијалната каписла од каде ќе тргне политичката битка, чиј ринг секојдневно се збогатува со нови местенки и потфрлања. Интерпелациите се само легалната страна на политичкото надмудрување, наспроти оние кои се прават во собраниските кулоари или, пак, во кафеаните во близина на Собранието.



ЗАСЕГА ГРУЕВСКИ СО ИСТИОТ ВЛАДИН ТИМ

МАЛИ ПРОБЛЕ ГОЛЕМИ ГЛАВО



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

"Нарекувањето на претседателот на ДПА војвода го сметам за навреда на етнички план. Ќе се согласам со тоа, ако вие се прашате, кои сте - мали четничкиња. Водникот Манасиевски, стариот водник, Радмила Шеке-ринска, 'стари водник, прве класе' Бранко Црвенковски и Киро Глигоров. Вие сте мали четничкиња, затоа што јас сум војвода".

Ова е кусата варијанта на најзборуваната и најпрераскажуваната изјава од минатата седмица. Погодувате, станува збор за изјавата на претседателот на ДПА, Мендух Тачи, кој револтиран од тоа што собраниската опозиција постојано го нарекува војвода, на овој начин се одлучи да им соопшти што тој всушност мисли за тоа, но и што мисли за нив.

Овој опис, направен исклучително по теркот на Тачи, предизвика бура од реакции во јавноста. Дел од нив, беа насочени кон одобрување на театралниот настап на лидерот на ДПА, Мендух Тачи, кој практично ги засени сите во Собранието, со оценка дека конечно било време да им одговори на опозиционерите, за тоа кој е војвода и што всушност тоа значи, но и од друга страна предизвика бран од негодувања, бидејќи токму овие силни зборови се изговорени, пред сè, од парламентарец, но и од лидер на една владејачка партија, која всушност и го

креира јавното мнение во државата.

Лидерката на СДСМ, Радмила Шеке-ринска, речиси и да остана без зборови по настапот на Тачи. Се обиде да маневрира во друга насока, но безуспешно. Бледата изјава насочена кон премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, не остави простор за верување дека ја разбрала пораката која претседателот на ДПА, ѝ ја испрати на овој начин. Напротив, остави впечаток дека верува оти сè тоа е поради интерпелацијата на заменик-министерот за внатрешни работи, Рефет Елмази, кој и беше главна тема на собраниската седница.

И токму тој Елмази предизвика сериозен политички потрес, кој почна на релација власт-опозиција, но подоцна се префрли и на ниво власт-власт! Заменик-министерот за внатрешни работи, кој својата интерпелација во Собранието ја заслужи клоцајќи пратеник на ДУИ, за време на таканаречените "бомбашки пратенички денови", по сè изгледа, беше иницијалната каписла од каде ќе тргне политичката битка, чиј ринг секојдневно се збогатува со нови местенки и потфрлања. Интерпелациите се само легалната страна на политичкото надмудрување, наспроти оние кои се прават во собраниските кулоари или, пак, во кафеаните во близина на Собранието.

Но, дали оваа бомба од реакции пристигна и до премиерот на Република Македонија? Колку тој е вклучен во оваа латекс-кардија? Засега успешно се дистанцира, веројатно очекувајќи полека но сигурно страстите да се смират меѓу двете заво-

јувани страни, во случајов ДПА и НСДП, кои навистина потрошија значајно време обвинувајќи се меѓу себе.

ДПА СТРАВУВА ОД ДУИ, НСДП ОД СЕБЕ!

Не е тоа лош филм. Ниту, пак, е лошо снимена епизода од некоја хит серија. Тоа е серијалот кавги меѓу владините ДПА и НСДП, кои наместо да ја насочат својата енергија во владини проекти или, пак, ако веќе мораат да бидат во конфликт со некогаш, тоа да биде опозицијата, тие неколку дена ја трошеа енергијата на меѓусебни обвинувања, за тоа кој, што и колку работи во власта. Се разбира, како претходница на меѓусебните изјави, со кои се обвинуваат за предавство и неприципиелност, и со кои секој ден ги полнат тв-дневниците и весниците, поднесуваат интерпелација или, пак, поддржуваат туѓа.

Сè почна со онаа на Рефет Елмази, поднесена од опозицијата, а која коалициониот партнер на ДПА од власта, НСДП, одлучи да ја поддржи. Ваквиот став, според лидерот на НСДП, Тито Петковски, се должи на фактот дека неговата партија наводно не поддржувала насилство во Собранието, при тоа алудирајќи на клоцањето на Азис Положани од страна на Елмази. Тоа, пак, беше доволен сигнал за ДПА да го врати ударот, и да најави дека ќе поднесе интерпелација за работата на вицепремиерот Живко Јанкуловски, но и дека ќе ја поддржи веќе поднесената

ЛДП-СПАСИТЕЛКА!

Либералдемократите, кои долго време важат за приврзок на СДСМ, неодамна, односно по изборот на нивниот нов претседател, се обидоа да остават сопствен печат во политиката, при тоа јавно дистанцирајќи се од СДСМ. Нивната желба постојано да не ги поистоветуваат со СДСМ, толку многу ги надмина нивните очекувања, што и сами почнаа да веруваат во приказната дека се самостојни. И не само тоа туку дека се и пожелни за секого. Па, така пратеникот на оваа партија, Андреј Жерновски, отиде до таму што речиси во сите весници даде изјава, со која потврдува дека ВМРО-ДПМНЕ наводно практично ги моли ЛДП да влезат во власта, особено сега кога НСДП и ДПА се боксираат меѓу себе со интерпелации. Но, замислете Жерновски, така храбро и од ништо не предизвикан, му порачува на премиерот да излезе од љубовниот триаголник во кој се нашол. Зарем Жерновски помисли дека ЛДП е спасот за државата? Во каква ли илузија живее оваа партија?

интерпелација од СДСМ за министерката за економија, Вера Рафајловска. Сè уште не е познато кога на дневен ред ќе дојдат интерпелациите на двајцата министри од НСДП. Што навистина ќе се говори на овие седници е вистински предиз-

визии се закани дека ќе ја напушти владината коалиција, само поради тоа што премиерот Никола Груевски разговарал со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, од кој подоцна неспорно произлезе "Мајскиот договор", останува да видиме. Но, од

тешките. Изминатава година, мора да се признае, колку што беше успешна на економски план, толку политички практично тапкаше во место. И не само тоа, туку и постојано се продлабочуваше политичкиот јаз, особено на релација власт-опозиција. Но, тоа е нормален политички тек на настаните. Приказната почнува да добива сериозна диоптрија во моментот кога политичките шефови почнаа да пукаат внатре во власта. Ситуацијата во која се најде премиерот Никола Груевски, односно да избира меѓу нарушување на односите меѓу неговата партија и ДПА, доколку се одлучеше пратениците на ВМРО-ДПМНЕ да ја поддржат интерпелацијата за Рефет Елмази, практично досега беше еден од оние тешки моменти на избор, кои тој ги имал во изминатава година. Ризикот да избира меѓу нарушување на коалицијата и евентуален пад на власта или, пак, во најдобар случај отворен пас за терање муабети на опозицијата, дека Тачи не само што е војвода, туку е и премиер, е навистина голем влог, пред сè, за Груевски, но и за севкупната Влада, која една година гради имиџ за Влада, која има намера да се движи по строго зацртани патеки. Но, дали попуштањето на Груевски во поглед на Елмази можеби е заобиколување на некој одреден пат? Или тоа изгледа така, бидејќи се работи токму за Елмази, кој е најблизок соработник на Мендух Тачи кој, пак, е подготвен и да излезе од власта, но никако да го жртвува Елмази.

Излегувањето на ДПА од власта, не дека не е можно, особено ако се земат карактерните особини на Мендух Тачи, кој никако да научи дека во политиката мора да се биде воздржан, а не агресивен и темпераментен. Што значи бомбата може да пукне и за некоја друга ситуација во Владата, која не мора да биде врзана за Рефет Елмази. Но, што тогаш? Што во таа ситуација? Дали можеби и НСДП и ДПА размислуваат колку во моментов тежат на гласачкиот пазар, за така лесно да се закануваат со излегување од Владата на Република Македонија? Дали ДПА размислува за постојаниот факт дека ДУИ константно, речиси цела година, има многу подобар и повисок рејтинг од неа? Во превод тоа значи дека Груевски овој пат би можел многу лесно и едноставно да направи коалиција со ДУИ, и на тој начин да реши многу повеќе проблеми, кои успеаја да се наплатат во изминатава година, и дијалогот да го издигнат на ниво на највисоко политичко прашање во земјата.

Сепак, засега Груевски молчи, и веројатно е во исчекување на развојот на настаните кои би следувале меѓу НСДП и ДПА, и нивната борба за тоа кој, како и колку работи во власта. Неговата изјава дека се работи за мали проблеми во владината коалиција, кои не можат да преминат во нешто посериозно ниту, пак, истите да се решаваат со реконструкција на севкупниот владин тим, не дава надеж дека наскоро истите ќе бидат разрешени.

МИ ЗА БОЛКИ!



ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИГРАРИИ ПРОДОЛЖУВААТ

вик да се знае. Но, засега може само да се претпоставува.

Дали можеби ДПА ќе си дозволи во критикувањето на министрите од НСДП да открие многу финеси од работата на целата Влада воопшто? Дали ДПА, кога зборува за интерпелација на двајца министри, размислува за тоа дека и тие се дел од владинот тим? Дали ДПА си ги постави овие прашања кога ја поднесе интерпелацијата, односно кога одлучи да поддржи интерпелација поднесена од СДСМ? Или, пак, можеби очекуваа во последен момент ВМРО-ДПМНЕ да изреагира, и да не дојде до поднесување на истата. Но? Тоа не се случи. Очигледно ДПА во Собранието ќе мора сама да ја бие битката.

Дали е подготвена да ја напушти владината коалиција или, пак, се работи за уште еден трик, сличен на оној кога лидерот на ДПА, Мендух Тачи, по сите теле-

друга страна, пак, каква е пораката на НСДП? И натаму да глуми опозиција во власта, исто како што Тито Петковски глумеше опозиционер во минатата Влада, постојано пркосејќи му на Владо Бучковски.

ВОЈВОДАТА, ПАРТИЗАНОТ И БАЛИСТОТ!

Интерпелацијата за вице-премиерот Живко Јанкуловски најверојатно ќе биде повлечена. Но, доколку тоа не се случи, останува отворено прашањето што во оваа ситуација ќе прават пратениците на ВМРО-ДПМНЕ? Кого ќе бранат, а кого ќе напаѓаат? Или можеби цело време ќе молчат? Во каква ситуација се најде ВМРО-ДПМНЕ? Веројатно во една од по-